



СЛУЖБА

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушната сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Четврток, 3 јануари 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 1

ГОД. XIII

Цена на овој број е 40.— дин. — Преплата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

1. Брз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации (Службен лист на ФНРЈ, бр. 52/53, 25/54, 32/54, 7/55, 35/55 и 11/56) во членот 3 се додава нов став 2, кој гласи:

„Како основни средства се сметаат и оснивачките вложувања на новооснованите стопански организации односно на новоизградените погони.“

Член 2

По членот 5 се додава нов член 5а, кој гласи: „Оснивачки вложувања се оние вложувања кај новооснованите стопански организации односно новоизградените погони што се нужни за изградбата на претпријатијата односно погоните а што не се составен дел на набавната цена на одделни предмети од основните средства.“

Оснивачки вложувања се особено: трошоците на режијата на претпријатието односно погонот во изградба, трошоците на студиите и истражувањата од општ карактер, трошоците на изработката на генералната програма и на главниот проект, трошоците за издигање кадрови до почетокот на работата на претпријатието односно погонот, откупите и отштетите, како и интересите по инвестиционите кредити пресметани за времето на нивното користење а до почетокот на отплатниот период (интеркаларни интереси).“

Член 3

По членот 26 се додава нов член 26а, кој гласи: „Стопанската организација е должна основните средства да ги осигури на вредност утврдена според одредбите од оваа уредба.“

Основните средства можат да се осигурат и на вредност поголема од утврдената, но не поголема од пазарната вредност на основното средство.“

Член 4

По членот 31 се додава нов член 31а, кој гласи: „За занаетчиските, угостителските и комуналните претпријатија и дуќани, како и за туристичките претпријатија, народниот одбор на општината може да ги намали полните износи на амортизацијата, пресметани по нормите утврдени со сојузни прописи, определувајќи го притоа процентот за намалување од полниот износ.“

Сојузниот извршен совет може да пропише услови според кои постојните стопански организации што не се запишани како занаетчиски да можат да се регистрираат како такви.“

Член 5

Во членот 38 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Исто така, по исклучок од одредбата од првиот став, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите може да определи стопанските организации од областа на трговијата, угостителството

и занаетчиството чии месечни обврски во врска со амортизацијата се од помал износ, да вршат уплата на амортизацијата во тримесечни износи.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 6

Членот 43 се менува и гласи:

„Замената на основните средства има за цел одржување на производните односно работните капацитети на стопанската организација.“

Замената на основните средства се врши со прибавување на основни средства, со постепено обновување на битни делови или со реконструкција.“

Член 7

По членот 48 се додава нова глава, со три нови члена кои гласат:

„VI. Интерес на основните средства

Член 48а

Височината на интересот на основните средства се утврдува со сојузниот општествен план.

Интересот на основните средства се пресметува на неотпишаниот дел од вредноста на сите основни средства.“

Стопанската организација го пресметува и плаќа интересот на основните средства по единствената норма, што се определува според основната дејност на стопанската организација ако со сојузни прописи не е определено поинаку.

Стопанската организација не плаќа интерес на основните средства што служат за обезбедување, што се прибавени во врска со посебни наоди на надлежните државни или воени органи и што не служат за редовно обезбедување и производство на стопанската организација.

Интересот на основните средства е приход на Општиот инвестиционен фонд.

Член 48б

Височината на нормата по која го плаќаат интересот занаетчиски, угостителски и комунални претпријатија и дуќани, како и туристички претпријатија, ја определува народниот одбор на општината.

Интересот на основните средства што го плаќаат стопанските организации од претходниот став влегува во приходите на инвестициониот фонд на општината.

Член 48в

Обврската за плаќање интерес на основните средства настанува од денот кога ќе настане обврската за плаќање на амортизацијата и се врши на начинот и во сроковите во кои се плаќаат амортизационите износи.“

Член 8

Досегашните глави VI—XI стануваат глави VII—XII.

Член 9

Во членот 73 во ставот 1 се бришат зборовите: „под условот од ставот 4 на овој член.“

Во истиот став по точката 3 се додава нова точка, која гласи:

„За) ако основното средство не го осигури воопшто, или го осигури на вредност помала од вредноста утврдена според одредбите од оваа уредба или на вредност поголема од пазарната вредност.“

Ставот 4 се брише.

Член 10

По членот 77 се додава нов член 77а, кој гласи:
„Во пресудата со која на одговорното лице му изрекува казна за стопански престап според одредбите од оваа уредба, стопанскиот суд спрема осуденото лице може да изрекне и забрана за време од 1—5 години да врши функција на директор, на комерцијален директор, на шеф на книговодство, на книговодител, на раководител, на управник на задруга или некоја друга функција на раководна положба во стопански организации.

Мерката од претходниот став стопанскиот суд може да ја изрекне само ако осуденото лице порано било веќе осудено поради повреда на одредбите од оваа уредба или поради друг стопански престап, а покрај тоа дејствието за кое ја изрекува судот казната е од потешка природа или судот се здобил со уверение дека тоа лице е настроено кон вршење стопански престапи.

Со парична казна до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок стопанска организација што ќе запосли на раководна положба лице спрема кое е изречена мерка врз основа на ставот 1 од овој член додека таа мерка е во сила.

За дејствието од претходниот став ќе се казни одговорното лице во стопанска организација со парична казна до 10.000 динари.

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок лице што ќе се запосли на раководна положба во стопанска организација додека е во сила мерката изречена спрема него врз основа на ставот 1 од овој член.“

Член 11

Во членот 83 од уредбата се додаваат нови ставови 2—5, кои гласат:

„Ако управниот одбор на покана од судот без оправдан разлог не определи претставник во смисла на претходниот став, стопанскиот суд ќе изрекне спрема стопанската организација парична казна до 50.000 динари.

Ако управниот одбор и по изречената казна според претходниот став не определи претставник неоправдано, стопанскиот суд спрема стопанската организација ќе изрекне парична казна до 200.000 динари и ќе го повика претседателот на управниот одбор тој да биде сослушан за стопанската организација.

Ако лицето определено од страна на управниот одбор односно од претседателот на управниот одбор и покрај уредната покана неоправдано изостане, судот може да нареди да се приведе и да го казни со парична казна до 10.000 динари, како и да го обврзе да ги поднесе трошоците на постапката предизвикани со изостанокот.

Паричните казни, изречени според одредбите од претходните ставови одат во корист на фондските од членот 78 на оваа уредба.“

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 6 и 7.

Член 12

Во членот 83 став 2 по броевите: „27—29“ се става запирка и место: „и 34—36“ се става: „35 и 36“.

Член 13

Членот 90а во ставот 1 зборовите: „до 31 декември 1956 година“ се менуваат и гласат: „до 31 декември 1957 година“.

Член 14

По членот 94 се додава нов член 94а, кој гласи:
„Се овластува Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет да издаде пречистен текст на Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации.“

Член 15

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 20
3 јануари 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

2.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

Член 1

Во Уредбата за стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53, 8/54, 30/54 и 36/55) членот 6 се менува и гласи:

„Претпријатијата за воени потреби се должни да ги чуваат како воена тајна сите известувања, документи и податоци од воен карактер што ќе ги дознаат во врска со производството и изградбата на објекти за потребите на народната одбрана.

Одредбите од претходниот став се однесуваат и на другите претпријатија што произведуваат или се определени да произведуваат и за воени потреби, и тоа само во поглед на известувањата, документите и податоците што се однесуваат на производите и објектите што ќе ги определи државниот секретар за работи на народната одбрана.

За цел на надзор над спроведувањето на прописите за чување на воената тајна, како и над спроведувањето на општата безбедност, државниот секретар за работи на народната одбрана може во претпријатијата од претходните ставови да постави воени органи за безбедност.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 15
3 јануари 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

3.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за придонесот за станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55) и одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА

Член 1

Во Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбената изградба („Службен лист на

ФНРЈ“, бр. 6/56 и 30/56) по членот 4 се додава нов член 4а, кој гласи:

„Во фондот за кредитирање на станбената изградба се уплатуваат и средствата што според прописите за управување со зградите и за издавање работни простории во закуп се определени за уплатување во фондот за изградба на станбени згради, како и средствата од продажба на станбени згради од општинскиот имот според важечките прописи.“

Член 2

Членот 37а се менува и гласи:

„Од средствата на фондовите за кредитирање на станбената изградба можат да се даваат земи и за изградба на комунални објекти (водовод, канализација и др.) во границите на потребите на станбената изградба.“

За намените од претходниот став може да се употреби најмногу 30% од средствата на општинските фондови за кредитирање на станбената изградба.

Одредбите од претходните ставови ќе се применуваат и на републичките фондови за станбена изградба.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 16

3 јануари 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

4.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а во врска со членот 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/56, 19/56 и 30/56) во делот В во тар. број 4 на крајот од забелешката 7 место точката се става точка и запирка и се додава нов текст, кој гласи:

„е) на посебне кредитите кои се дају привредним организацијама по Уредби о фонду обртних средстава привредних организација („Службени лист ФНРЈ“, бр. 31/56).“

Член 2

На крајот од делот В се додава нова точка III, која гласи:

„III. Народни одбор општине може прописати општински порез на промет на сав промет робе на мало који се обави на подручју општине, као и на вршење услуга приватним лицима.“

Општински порез на промет по претходном ставу у градовима подељеним на општине може заводити само народни одбор среза или градско веће за цело подручје града.

Општински порез на промет по одредбама ове тачке не може се прописивати на промет производа за које је савезним прописима одређена накнада (регрес) при продаји на мало.

Савезни државни секретар за послове финансија може изузети одређене производе или групе производа односно одређене услуге од општинскиот

пореза на промет и може ограничити висину овог пореза.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 19

3 јануари 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

5.

Врз основа на членот 79 точка 6 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ СТАТИСТИЧКИ УРЕД И СТАТИСТИЧКИТЕ УРЕДИ ВО НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

Член 1

Во Уредбата за оснивањето и работењето на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/48, 27/50 и 45/52) членот 9а, кој е изменет со членот 4 од Уредбата за измени и дополненија на одделните одредби за прекршоците во сојузните закони и во другите прописи со кои се пропишани административни казни за стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54), се менува така што да гласи:

„Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок стопанска организација:

1) ако на заводите за статистика односно на лицата од нив овластени не им ги даде податоците барани во врска со вршењето на редовна статистичка известителна служба, пописи и анкети;

2) ако на заводите за статистика односно на лицата од нив овластени им даде неточни податоци;

3) ако на заводите за статистика односно на лицата од нив овластени им оневозможи проверка на точноста на дадените податоци.“

Со парична казна од 10.000 до 25.000 динари ќе се казни за прекршок стопанска организација ако неуредно ја води евиденцијата за добивање статистички податоци, или ако статистичките податоци и извештаите ги доставува неблаговремено или непотполно.

За прекршок од претходните ставови ќе се казни со парична казна до 10.000 динари и одговорното лице во стопанската организација.

За водење на административно-казнената постапка и за донесување решенија по прекршоците од овој член е надлежен околинскиот судија за прекршоци.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 18

3 јануари 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

6.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ**

Член 1

Во Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55) членот 68 се менува и гласи:

„Индустриските и други производни претпријатија, како и претпријатијата во изградба, не можат да купуваат стоки со цел за натамошна продажба ниту така купената стока да ја продаваат.

Во оправдани случаи претпријатијата од претходниот став можат стоките што ги набавиле со цел за преработка или за инвестициони цели, да ги продаваат по пазарните цени.

Износот постигнат со продажба на стоки влегува во вкупниот приход на стопанската организација, а кај претпријатијата во изградба разликата меѓу набавната и пазарната цена ќе се употреби за исплата во корист на сметката на соодветниот извор за кредитирање односно финансирање на инвестициите.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 17

3 јануари 1957 година
БелградПретседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

7.

Врз основа на членот 51 став 4 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВОТА ЗА САМОСТОЈНО РАСПОЛАГАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

1. Во Одлуката за употребата на средствата за самостојно располагање на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55, 19/56, 31/56 и 32/56) во точката I под 1 по зборот „кредити“ се става точка и запирка, а текстот по овој збор се брише.

2. Во точката I став 1 на крајот на текстот под 13 се брише точката, се става точка и запирка и се додава нов текст, кој гласи:

„14) застарени побарувања“

3. По точката VIII се додава нова точка IX, која гласи:

„Ако стопанската организација нема достаточна средства за самостојно располагање за исплата на издатоците од точката I на оваа одлука, ненамирениот износ на тие издатоци ќе го исплати од средствата на својот резервен фонд, со тоа што во наредната година да му ги надомести на резервниот фонд исплатените износи од средствата за самостојно располагање остварени во таа година.“

Досегашната точка IX станува точка X.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 5

3 јануари 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

8.

Врз основа на точката 7 одделот 5 главата XXVI од Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ СРЕДСТВОТА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ФОНДОВИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ОТСТАПЕНИОТ ИМ ДАНОК НА ДОБИВКА**

1. Одредбите на Одлуката за начинот и за условите под кои определените стопански организации можат да ги користат средствата на инвестиционите фондови што произлегуваат од отстапениот им данок на добивка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56 и 49/56) ќе се применуваат и во 1957 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Р. п. бр. 6

3 јануари 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

9.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ВРЕМЕНАТА ОДЛУКА ЗА НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

I. Во Времената одлука за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 8/54, 57/54 и 37/55) во одделот I за редните броеви на групите на основните средства 21, 22 и 62 се менуваат амортизационите норми така што за секоја од овие три групи вкупната норма да изнесува 11%, а нормата за отпис 6%.

II. Во одделот I од редниот број на групата основни средства 38:

1) во ставот 1 се бришат зборовите: — „коло-сеци на етажа и јаловници“;

2) во ставот 3 по зборовите: „од набавната вредност“ се става точка и се бришат зборовите: „односно од основницата за амортизација утврдена со проценка за оние рударски работи што биле предмет на проценката“;

3) во ставот 4 по зборовите: „од набавната вредност“ се става точка и се бришат зборовите: „односно од основницата за амортизација, утврдена со проценка за оние рударски работи што биле предмет на проценката“.

III. Во одделот I насловот од главата VII се менува и гласи:

„VII. Оснивачи за вложување, патенти, лиценци и други права“.

IV. Во одделот I по редниот број на групата основни средства 100 се додава нов реден број со текстот што гласи:

„101. Оснивачки вложувања.

Амортизацијата на оснивачките вложување мора да се изврши најдоцна во рок од 10 години во еднакви годишни рати. Должината на амортизациониот период ја определува работничкиот совет на претпријатието.“

V. По одделот I се додава нов оддел II, кој гласи:

„Советот на народниот одбор на општината надлежен за работи на стопанството, односно советот за стопанство на народниот одбор на околицата за градовите чии подрачја се делат на општини, може на претпријатијата на јавниот патен сообраќај чии товарни возила ќе бидат во текот на годината користени повеќе од 20.000 км, а патнички возила повеќе од 30.000 км да им одобри да можат да ја пресметуваат и уплатуваат амортизацијата по нормата сразмерно поголема од онаа што е пропишана, но најмногу по двојно поголемата норма.“

VI. Досегашните оддели II, III и IV се бришат, а досегашниот оддел V станува оддел III.

VII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Р. п. бр. 4

3 јануари 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

10.

Врз основа на членот 44 став 2 и членот 47 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИОННИТЕ ФОНДОВИ

1. Во Одлуката за начинот на користење на средствата на амортизационните фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56) точката V се менува и гласи:

„Стопанската организација не може да пристапи кон извршување на замена на основните средства и кон изведба на работите за инвестиционно одржување без претходно одобрена програма ако користењето на амортизациониот фонд за замена кој според важечките прописи во текушната година може да го користи го преминува износот од 50.000.000 динари.“

2. Во точката VI став 1 се додава нова реченица, која гласи:

„Комисијата е должна да даде свое мислење во рок од 30 дена од денот на приемот на програмата.“

3. Во точката VI по ставот 2 се додаваат нови ставови 3 и 4, кои гласат:

„Органот на управата надлежен за одобрување на програмата е должен решение за одобрување односно неодобрување на програмата од ставот 1 на оваа точка да донесе во рок од 15 дена од денот на применото мислење на комисијата за ревизија на инвестиционата програма.“

Ако органите од претходните ставови не дадат во рок потребно мислење односно не донесат решение, се смета дека е дадено позитивно мислење односно дека е одобрена програмата.“

Досегашниот став 3 станува став 5.

4. Предметите по кои до влегувањето во сила на оваа одлука надлежните органи не дале свое мислење односно одобрение на програмата, ќе се расправат во сроковите определени со оваа одлука, сметајќи го како прв ден од рокот денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 13

3 јануари 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

11.

Врз основа на чл. 5, 6, 91, 102, 114 и 116—118 од Уредбата за дошокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53, 31/54, 48/54, 55/54, 1/56 и 6/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НОРМИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ВО 1957 ГОДИНА

1. Одредбите од Одлуката за нормите на данокот на доход за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56 и 19/56) ќе се применуваат и во 1957 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Р. п. бр. 3

3 јануари 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

12.

Врз основа на членот 92 став 6 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД НЕРАСПРЕДЕЛЕНИТЕ ВИШОЦИ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД 1954 ГОДИНА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИЗГРАДБА

1. Од вишокот на приходите над расходите на фондовите на републичките и околските заводи за социјално осигурување во 1954 година што во смисла на одредбата од членот 92 став 2 на Уредбата за финансирање на социјалното осигурување останал нераспределен, заводите за социјално осигурување можат со цел за финансирање на изградбата на здравствени објекти да издвојат дел во височина од 32% од сегашниот износ на тие средства.

2. Средствата издвоени според точката 1 од оваа одлука заводите за социјално осигурување ќе ги употребат првенствено за изградба и опрема на веќе започнатите здравствени објекти.

Средствата издвоени од републичките заводи за социјално осигурување можат да се користат и за потребите на изградбата и опремата на здравствените објекти на околските заводи за социјално осигурување чии сопствени средства издвоени според точката 1 не се достаточни за тоа.

3. За употребата на средствата издвоени според оваа одлука од околските заводи за социјално осигурување решава собранието на околскиот завод со согласност од извршниот одбор на републичкиот завод за социјално осигурување, а за употребата на средствата издвоени од републичките заводи за социјално осигурување решава собранието на републичкиот завод за социјално осигурување со согласност од републичкиот извршен совет.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 12
3 јануари 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

13.

Врз основа на членот 123 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШТО СЕ СМЕААТ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВРШЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ

1. Стопанските организации за економска пропаганда и публицистички и стопанските организации за применета геофизика се сметаат за стопански организации за вршење административни и интелектуални услуги во смисла на членот 123 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации.

2. Ако одделни стопански организации од точката 1 на оваа одлука не ги исполнуваат условите за вршење административни и интелектуални услуги, бидејќи се занимаваат и со производство и промет на стоки, народниот одбор на општината ќе определи таквите организации да го утврдуваат и распределуваат вкупниот приход според одредбите од главата I и V на Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 8
3 јануари 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

14.

Врз основа на членот 135 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ

1. Во Одлуката за расподелба на приходите на банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56) точката 4 се менува и гласи:

„4. Разликата меѓу наплатениот интерес, по одбивање на делот што ѝ припаѓа на банката во смисла на точката 2 од оваа одлука и платените интереси на средствата вложени кај банката, се внесува во фондот на обрните средства во стопанството односно паѓа на товар на тој фонд.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 7
3 јануари 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

15.

Врз основа на чл. 1, 9 и 16 од Уредбата за краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ НА ГРАДЕЖНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАГУБЕНИТЕ ЗАРАБОТКИ ПОРАДИ ПРЕКИН ВО РАБОТАТА ВО ЗИМСКИОТ ПЕРИОД

1. Народната банка ќе им одобрува на градежните, градежно-занаетчиските и градежно-монтажните претпријатија (во натамошниот текст: градежните претпријатија) кредити за исплата на надоместоците на работниците за загубените заработки поради прекин во работата во зимските месеци на почетокот и на крајот на 1956 година и на почетокот на 1957 година, ако во овие месеци реализацијата им е таква што да не се во состојба да ги исплатат овие надоместоци.

Кредитите од претходниот став Народната банка ќе ги одобрува во височина потребна за исплата на надоместокот на работниците за загубените заработки со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за фондот за станбена изградба.

2. Кредитите од претходната точка ќе ги одобрува Народната банка со интересна норма од 6% годишно.

Срокот за исплата на кредитот ќе се регулира со договор меѓу Народната банка и претпријатието на кое му се одобрува кредитот, со тоа да може да трае најдолго до крајот на 1958 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 14
3 јануари 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

16.

Врз основа на членот 4а став 4 од Уредбата за употреба на средствата од резервниот фонд на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54 и 31/56), а во спогодба со Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, издавам

НА РЕ Л Б А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ МОЖАТ ДА ГИ УПОТРЕБАТ СРЕДСТВАТА ОД СВОЈОТ РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА ПОКРИТИЕ НА НЕГАТИВНИТЕ РАЗЛИКИ ВО ЦЕНАТА НА ИНДУСТРИСКИТЕ СТОКИ ШТО ГИ ИМААТ НА ЗАПАС

1. За покривање на негативната разлика на цената на индустриските стоки на запас што настанала отаде што новата набавна цена на стоките од ист вид и квалитет е пониска од цената по која се набавени стоките на запас или што стоките поради својот квалитет не можат да се продадат ниту по поранешната набавна цена, земјоделската задруга може во текот на годината да ги употреби средствата од својот резервен фонд само ако нема доста точно позитивни разлики во цената (добивката).

2. За покривање на негативната разлика во цената од точката 1 на оваа наредба земјоделската задруга може да го користи само оној дел од својот резервен фонд што е остварен со продажба на индустриски стоки. Овој дел од резервниот фонд се утврдува на тој начин што претходно ќе се утврди вредноста на обрните средства што служат за промет на индустриски стоки и на вака утврдената

вредност ќе се примени нормата од членот 41 став 1 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56).

Земјоделската задруга е должна одвоено да го евидентира делот на резервниот фонд утврден во смисла на претходниот став.

3. Земјоделската задруга што не ќе постапи според одредбите од претходната точка не може средствата од резервниот фонд да ги користи за покривање на негативната разлика во цената во смисла на точката 1 од оваа наредба.

4. Земјоделската задруга е должна да изврши попис на индустриските стоки на запас чија негативна разлика во цената се покрива од средствата на резервниот фонд според прописите од оваа наредба.

Овој попис ќе го изврши посебна комисија што ќе ја определи управниот одбор на земјоделската задруга.

Во комисијата од претходниот став влегува еден претставник на народниот одбор на општината.

5. Оваа наредба не се однесува на земјоделските задруги (селански работни задруги) наведени во членот 4 од Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/56).

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2805

3 декември 1956 година

Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот промет.
Маријан Брецељ, с. р.

17.

Врз основа на членот 34 точка 1 од Уредбата за извозно-трговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55), а во врска со членот 7 оддел I алинеја А под а) точка 2 став 4 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Комитетот за надворешна трговија, со согласност од Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет, издава

НАРЕДБА

ЗА КОНСИГНАЦИЈЕ И СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ НА ДОМАШНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СТРАНСТВО

1. Стопанските организации што се запишани во надворешнотрговскиот регистар за вршење работи на извоз, можат да склучуваат со странски фирми договори за консигнација и за сервисна служба во рамките на консигнацијата во странство и да држат стоки во тие консигнации.

Договорот од претходниот став стопанската организација е должна да му го поднесе на одобрение и регистрација на Комитетот за надворешна трговија.

2. На стопанските организации што држат стоки во консигнација или што имаат сервисна служба во рамките на консигнацијата во странство, Југословенската банка за надворешна трговија ќе им одобрува посебни кредити.

3. За стоките што ги отпрема во консигнација стопанската организација ѝ поднесува на царинарницата привремена пријава за извршениот извоз.

Стопанската организација е должна до 15-ти во секој месец да ѝ поднесе на царинарницата конечна пријава за извршениот извоз на стоките што во изминатиот месец се продадени од консигнациониот склад во странство.

За стоките извезени во смисла на одредбата од претходниот став стопанската организација е должна да ја пресмета разликата во цените при извозот според важечките прописи.

4. Начинот на пресметување противвредноста на стоките продадени од консигнациониот склад се утврдува со договорот за консигнација во склад со важечките прописи.

5. Стопанските организации од точката 1 на оваа одлука можат да осниваат сопствени склади во странство, ако оснивањето на такви склади е дозволено според прописите на земјата во која се оснива складот.

Одредбите од точ. 3 и 4 на оваа наредба согласно се применуваат на сопствените оклади што стопанските организации ќе ги основат во странство.

6. Поблиски прописи за спроведување на оваа наредба ќе издава, по потреба, Комитетот за надворешна трговија.

7. Со влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат Одлуката за регистрација на договорите за консигнација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/54) и Упатството за спроведување на Одлуката за регистрација на договорите за консигнација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/55).

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

II бр. 97

17 декември 1956 година

Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна трговија,
Хасан Бркиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на македонски јазик на Сојузниот општествен план за 1957 година, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/56, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава следната

ИСПРАВКА

НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1957 ГОДИНА

1. Во Главата XIX, оддел 2, во табелата место зборот „данок“ треба да стои зборот „придонес“.

2. Во Главата XXVI, оддел 5, точка 8, место зборовите „оваа точка“ треба да се стават зборовите: „точката 2, оддел. 1 на оваа глава“.

Од Сојузната народна скупштина, 5 јануари 1957 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на македонски јазик на Законот за буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1957 година, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/56, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1957 ГОДИНА

Во членот 13, во вториот ред, место зборот „стопанските“ треба да стои зборот „нестопанските“.

Од Сојузната народна скупштина, 5 јануари 1957 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за инвалидските припадности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56) се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИНВАЛИДСКИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Во членот 13, во ставот 2 од изменетиот член 38 во вториот ред по зборовите „на жалба“ наместо запирка се става точка и се брише целиот друг текст.

Од Сојузниот извршен совет, 28 декември 1956 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст, установено е дека во текстот на Правилникот за за сообраќајните знаци на јавните патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/56) се поткраднале долу наведените грешки, та се дава следната

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СООБРАЌАЈНИТЕ ЗНАЦИ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

1. Во табелата А, под цртежот на знакот кој означува „двоен Андреев крст“ треба да стои ознака „А-20а“.

2. Во членот 7 став 1, во точката 9, во вториот ред, место зборовите „со браник“ треба да стојат зборовите „без браник“, а во точката 25 место „знакот А31“ треба да стои „знакот А21“.

3. Во членот 84 став 1, во последниот ред, место зборот „ослободен“ треба да стои зборот „слободен“.

Од сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, 25 декември 1956 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за дополнување на Одлуката за определување синдикални органи што учествуваат во донесувањето и давањето согласност на тарифните правилници на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56) се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИ ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО ДОНЕСУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во точката 1 во шестиот ред одозгора наместо: „нов став 2“ треба да стои: „нов став 3“.

Од Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија, 29 декември 1956 година, Белград.

СОДРЖИНА :

| | Страна |
|---|--------|
| 1. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации — — — — | 1 |
| 2. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија — — — — | 2 |
| 3. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбена изградба — — — — | 3 |
| 4. Уредба за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет — — — — | 3 |
| 5. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за осигувањето и работењето на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики — — — — | 3 |
| 6. Уредба за измени на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани — — — — — — — — | 4 |
| 7. Одлука за измена на Одлуката за употребата на средствата за самостојно располагање на стопанските организации — — — — | 4 |
| 8. Одлука за продолжување важењето на Одлуката за начинот и за условите под кои определените стопански организации можат да ги користат средствата на инвестиционите фондови што произлегуваат од отстапениот им данок на добивка — — — — | 4 |
| 9. Одлука за измени и дополненија на Времената одлука за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации — — — — — — — — | 4 |
| 10. Одлука за дополненије на Одлуката за начинот на користење на средствата на амортизационите фондови — — — — — — — — | 5 |
| 11. Одлука за нормите на данокот на доход во 1957 година — — — — — — — — | 5 |
| 12. Одлука за употреба на средствата од нераспределените вишоци на социјалното осигурување од 1954 година за здравствена изградба — — — — — — — — | 5 |
| 13. Одлука за определување на организациите што се сметаат за организации за вршење административни и интелектуални услуги — — — — — — — — | 6 |
| 14. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за распределба на приходите на банките и штедилниците — — — — — — — — | 6 |
| 15. Решение за одобрување кредити на градежните претпријатија за исплата на надоместоците на работниците за загубените заработки поради прекин во работата во зимскиот период — — — — — — — — | 6 |
| 16. Наредба за определување начинот и условите под кои земјоделските задруги можат да ги употребат средствата од својот резервен фонд за покритие на негативните разлики во цената на индустриските стоки што ги имаат на запас — — — — — — — — | 6 |
| 17. Наредба за консигнациите и сервисните служби на домашните стопански организации во странство — — — — — — — — | 7 |
| Исправка на Сојузниот општествен план за 1957 година — — — — — — — — | 7 |
| Исправка на Законот за буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1957 година — — — — — — — — | 7 |
| Исправка на уредбата за измени и дополненија на Уредбата за инвалидските припадности — — — — — — — — | 8 |
| Исправка на Правилникот са сообраќајните знакови на јавните патишта — — — — — — — — | 8 |
| Исправка на Одлуката за дополнување на Одлуката за определување синдикални органи што учествуваат во донесувањето и давањето согласност на тарифните правилници на стопанските организации — — — — — — — — | 8 |